



## ВОДИЧ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Уписот на нови студенти на Машинскиот факултет се врши согласно одредбите во Конкурсот за запишување студенти на прв циклус(додипломски студии) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Право на запишување на прв циклус студии на факултетите имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

Право на запишување на прв циклус студии на факултетите имаат и кандидати кои положиле училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

Уписот на новите студенти на Факултетот се врши врз основа на успехот постигнат во средното образование. Предходна проверка на компетенциите, дополнително тестирање, на кандидатите за упис **не е предвидено**.

Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **60 поени** од општиот успех од сите предмети и **40 поени** од успехот постигнат на државната матура.

**Бодирањето од општиот успех, е идентично во сите уписни рокови и за сите категории кандидати** и се врши на следниот начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат **најмногу 60 поени**.

**Бодирањето од успехот од државната матура за кандидатите кои полагале државна матура во учебната 2014/2015 и 2013/2014 година** се врши на следниот начин:

**За трите екстерни предмети:** Кон оценката од секој екстерен предмет се додава **перцентилниот ранг** на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со **20**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **10 поени** за секој предмет поединечно, односно најмногу **30 поени** за трите екстерни предмети.

Оценките од **интерниот предмет** кој се полага на државната матура се множи со коефициент 1,2. По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени**.

Значајните екстерни и интерни предмети, врз основа на кои ќе се врши бодирање, се исти за сите студиски програми - насоки.

Оценката добиена на **проектната задача** се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

**Бодирањето од успехот од државната матура за кандидатите кои полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година** се врши на следниот начин:

**За двата екстерни предмети:** Кон оценката од секој екстерен предмет се додава **перцентилниот ранг** на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со **20**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **10 поени** за секој предмет поединечно, односно најмногу **20 поени** за двата екстерни предмети.

Оценките од секој од соодветните **интерни предмети** кои се полагаат на државната матура се множат со коефициент 1,6. По оваа основа можат да се добијат најмногу **8 поени** за секој предмет поединечно, односно најмногу **16 поени** за двата интерни предмети.

Значајните екстерни и интерни предмети, врз основа на кои ќе се врши бодирање, се исти за сите студиски програми - насоки.

Оценката добиена на **проектната задача** се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

**За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година** и не полагале државна матура, бодирањето се врши според: **општиот успех од сите предмети** учествува со **60 поени** и успехот постигнат по **двата значајни предмети** со **40 поени**.

**Бодирањето на успехот од двата значајни предмети** се врши на следниот начин: збирот од оценките за двата значајни предмети се дели со бројот на оценките (независно колку години предметот се слушал) и вака добиениот среден успех, за секој предмет поделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу **20 поени** за еден предмет, односно вкупно **40 поени** за двата предмети.

Значајните предмети од средното образование, врз основа на кои ќе се врши бодирање, се исти за сите студиски програми - насоки.

Првиот значаен предмет е задолжителен, тоа е предметот **математика**.

Вториот значаен предмет е изборен, кандидатот го избира од предметите: **физика, техничка механика, машински елементи со механика, информатика**.

Доколку во **првиот уписан рок** при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу 5), се запишуваат сите вакви кандидати, со тоа што во вториот уписан рок ќе бидат објавени толку места помалку.

Ако бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш овие кандидати се рангираа според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.



## МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

### РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

**ПРИЈАВУВАЊЕТО** се врши на: **13(четврток) и 14(петок) август 2015 година**

**ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:**  
**18(вторник) август 2015 година**

**ОБЈАВУВАЊЕ РЕШЕНИЕ** за прием на кандидатите: **20(четврток) август 2015 година**

**ЗАПИШУВАЊЕ** на примените кандидати: **24(понеделник) август и 25(вторник) август 2015 г.**

#### НАПОМЕНА:

1. Уписот на новите студенти на Факултетот се врши врз основа на успехот од средното образование. Предходна проверка на компетенциите, дополнително тестирање, на кандидатите за упис **не е предвидено.**

2. По објавувањето на поените од средното образование, кандидатот има право на **приговор** до Конкурсната комисија (преку архивата на факултетот - се наоѓа на приземје, во деканатот на факултетот), **во рок од 24 часа** од објавувањето на резултатите. Во спротивно го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултатите.

### ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ ЗА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНА ДРЖАВНА МАТУРА (КОИ ДРЖАВНАТА МАТУРА ЈА ПОЛАГАЛЕ ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 и 2013/2014 ГОДИНА)

Екстерен задолжителен предмет	Втор изборен екстерен предмет	Изборен интерен предмет
мајчин јазик и литература	без ограничување	без ограничување

### ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ ЗА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНА ДРЖАВНА МАТУРА (КОИ ДРЖАВНАТА МАТУРА ЈА ПОЛАГАЛЕ ЗАКЛУЧНО СО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА)

Екстерен задолжителен предмет	Екстерен изборен предмет	Интерни изборни предмети
мајчин јазик	математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик	<b>за гимназија:</b> ▪ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите  <b>за средно стручно образование</b> ▪ еден стручен предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ▪ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот

### ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ГО ЗАВРШИЛЕ ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/08

Првиот значаен предмет е задолжителен, тоа е предметот **математика.**

Вториот значаен предмет е изборен, кандидатот го избира од предметите:

- **физика,**
- **техничка механика**
- **машински елементи со механика,**
- **информатика.**



**БРОЈ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ -  
СКОПЈЕ  
ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА**

<b>ФАКУЛТЕТИ -СТУДИСКИ ПРОГРАМИ-</b>	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вонредни	износ на кофинансирање вонредни (ЕУР)	вкупен број на студенти
<b>Машински факултет</b>	<b>530</b>	<b>100/ 200</b>	<b>310</b>	<b>400</b>	<b>40</b>	<b>400</b>	<b>880</b>
<b>додипломски студии за академско образование (8 семестри)</b>	<b>350</b>	<b>100/ 200</b>	<b>210</b>	<b>100/ 400</b>	-	<b>400</b>	<b>560</b>
производно инженерство (ПИ)	30	200	20	400	/	/	50
транспорт, механизација и логистика (ТМЛ)	30	200	20	400	/	/	50
термичко инженерство (ТИ)	30	200	20	400	/	/	50
хидраулично инженерство и менаџмент на води (ХИМВ)	30	200	20	400	/	/	50
материјали, спојување и конструктивно инженерство (МСКИ)	30	200	20	400	/	/	50
индустриско инженерство и менаџмент (ИИМ)	50	200	20	400	/	/	70
моторни возила (МВ)	50	200	20	400	/	/	70
енергетика и екологија (ЕЕ)	30	200	20	400	/	/	50
мехатроника (МХТ)	40	200	20	400	/	/	70
автоматика и управување со системи (АУС)	30	200	20	400	/	/	50
<b>дисперзирани студии по производно инженерство (ПИ) во Кавадарци</b>	40	100	20	100	20	400	80
<b>дисперзирани студии по производно инженерство (ПИ) во Струга</b>	40	100	20	100	20	400	80
<b>додипломски студии за академско образование (6 семестри)</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>60</b>	<b>400</b>	/	/	<b>160</b>
производна информатика (ПИИф)	40	200	20	400	/	/	60
индустриски дизајн (ИНД)	30	200	20	400	/	/	50
дизајн на конструкции (ДК)	30	200	20	400	/	/	50

**ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА  
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ**

Посебно внимание кандидатите да посветат при изборот на студиските програми (насоки) по приоритет.

Уписот се врши по студиски програми (насоки), одговорноста за изборот на студиската програма и приоритетите е целосно на кандидатот.

Кандидатите ќе бидат ранжирани на посебни листи за секоја студиска програма поодделно според првиот приоритет.

Во државна квота се примаат кандидатите кои се ранжирани соодветно до бројот на државни студенти за секоја студиска програма.

Следните кандидати на листите за првиот приоритет имаат предност при одредувањето - изјавувањето дали ќе студираат во квотата на вондржавни студенти со самофинансирање од 400 евра.

Кандидатите кои нема да се определат - прифатат да студираат на насоката со прв приоритет во вондржавна квота, ќе бидат прераспределени во државна квота на насоките на кои не е пополнет бројот, а кои ги избрале како: втор, трет, четврт или петти приоритет.

Овие кандидати на листите за другите студиски програми ќе бидат допишани после кандидатите со прв приоритет за соодветната насока.



## 1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

1. Пријава за запишување (образец А1) со 50 денари административна такса (на уплатница-образец ПП 50)
2. Електронска пријава (од IKnow-системот)
3. Оригинални свидетелства од сите класови
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование - ДИПЛОМА)
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. Потврда за уплатени **300 денари, со цел на дознака : Обработка на податоци**  
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:  
**Назив на примачот:** Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје  
**Банка на примачот:** НБРМ  
**Сметка:** 100 0000000630 95  
**Сметка на буџетски корисник:** 1600104278 788 11  
**Приходна шифра:** 725939 41      **Начин:** 2

**НАПОМЕНА:** Пријавувањето се врши со **оригинални документи**, пожелно е пред пријавувањето, кандидатите да направат преписи од документите за свои потреби (заверени фотокопии).

## 2. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Индекс и студентска легитимација
2. Две фотографии (3,5x4,5)(една за индекс, една за образец за запишување на семестар) и една фотографија (2x3) (за студентска легитимација)
3. Пријавни листови (два)
  - Образец за запишување на семестар со **50 денари административна такса** (на уплатница-образец ПП 50)
  - бел статистички пријавен лист за учебна 2015/2016 година
4. Потврда за уплатени **100 ЕУР** во денарска противвредност (**6150 денари**), цел на дознака: **прва рата од надоместокот за запишување на факултетот.**  
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:  
**Назив на примачот:** Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје  
**Банка на примачот:** НБРМ  
**Сметка:** 100 0000000630 95  
**Износ:** 6150 денари  
**Сметка на буџетски корисник:** 1600104278 788 11  
**Приходна шифра:** 723012 41      **Начин:** 2
5. Потврда за уплатени **450 денари**, цел на дознака: **тетратки и книжен фонд.**  
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:  
**Назив на примачот:** Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје  
**Банка на примачот:** НБРМ  
**Сметка:** 100 0000000630 95  
**Износ:** 450 ден.  
**Сметка на буџетски корисник:** 1600104278 788 11  
**Приходна шифра:** 723019 41      **Начин:** 2
6. Потврда за уплатени **150 денари**, цел на дознака: **колективно осигурување.**  
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:  
**Назив на примачот:** Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје  
**Банка на примачот:** НБРМ  
**Сметка:** 100 0000000630 95  
**Износ:** 150 ден.  
**Сметка на буџетски корисник:** 1600104278 788 11  
**Приходна шифра:** 723019 41      **Начин:** 2
7. Потврда за уплатени **750 денари**, со цел на дознака: **ИКСА на УКИМ за Машински факултет - Скопје**  
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:  
**Назив на примачот:** Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје  
**Банка на примачот:** НБРМ  
**Сметка:** 100 0000000630 95  
**Износ:** 750 ден.  
**Сметка на буџетски корисник:** 1600103689 788 18  
**Приходна шифра:** 723012 41      **Начин:** 2



**С О О П Ш Т Е Н И Е**  
**ЗА НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ**

**Плаќањето на административните такси се врши во готови пари.**

Административната такса во готови пари се плаќа со налог за плаќање на јавни приходи - **ОБРАЗЕЦ ПП 50.**

**Образецот ПП 50 се исполнува на следниот начин:**

**Трезорска сметка 100-0000000-630-95**

**Уилайна сметка 840-XXX-03161**

*XXX значи запишување на шифра на оштината во која има живеалиште уилајувачот на таксата (види список на оштини со ознаки во Р. Македонија).*

**Коншо 722313 00**

**Важна напомена:**

**1) Личните податоци на уплатницата ПП 50** (име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ), задолжително да бидат од студентот што го поднесува образецот што подлежи на административна такса.

**2) Задолжително да се внесе цел на дознака: административна такса за XXXXX - XXX** значи запишување на називот на образецот кој подлежи на административна такса (пријава за испит, пријавен лист за упис на факултетите, формулар за запишување семестар, формулар за заверка на семестар, административна такса за молба/барање за испис ,..... итн.)

**3) Плаќањето на административната такса од исто лице за повеќе обрасци може да се изврши на една уплатница, но притоа во уплатницата треба задолжително да се назначат следниве елементи :**

- во цел на дознака да се назначи бројот и називот на обрасците за кои се плаќа административната такса (на пример: административна такса за 5 пријави за испити; административна такса за пријавен лист за упис на факултетите, за формулар за запишување семестар, за формулар за заверка на семестар,..... )

- во износот што се плаќа треба да стои вкупната сума која го означува збирот од вредноста на административните такси што се содржани во целта на дознаката.)

**!!!УПЛАТНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ТОЧНО ПОПОЛНЕТИ, БИДЕЈЌИ ВО СПРОТИВНО УПЛАТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ ПРИЗНАТИ!!!**